



**СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ СОГЛАСНО ГОДИШНАТА
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ААВМУ**

(27.09.2016 – 29.12.2016)

д-р Зоран Трајчевски

Надзор врз изборното медиумско претставување -Изборен законик-

- ✓ До почетокот на изборната кампања - мониториани се 18 програмски сервиси;
- ✓ Од почетокот до крајот на изборната кампања – мониториани се вкупно 111 програмски сервиси;
- ✓ Од 2 септември 2016 година до крај на изборниот процес, подготвени се две групи извештаи.
- ✓ Мониторинг на изборен молк



Надзор врз изборното медиумско претставување

-Изборен законик-

- ✓ Од втората група извештаи кои се подготвуваа веднаш по регистрирање на прекршувањата на Изборниот законик, во периодот од 2 септември до почетокот на изборната кампања беа констатирани 2 прекршока, во текот на изборната кампања 34 прекршувања, за време на изборниот молк, 10 и 11 декември - 13 прекршувања .
- ✓ Агенцијата до ДИК достави единаесет седмични извештаи и деветнаесет дневни извештаи
- ✓ Материјалите поврзани со изборниот мониторинг се достапни за јавноста во посебниот дел на веб страницата на Агенцијата насловен ИЗБОРИ 2016 година



Предлози од Привремената комисија и покренати прекршочни постапки од Агенцијата

- ✓ Привремената комисија за следење на медиумското претставување до Агенцијата, достави 192 Предлога за неизрекување на мерка и 67 Предлога за изрекување на мерка.
- * Во насока на транспарентност и согласно Процедурата за постапување, Предлозите од Привремената комисија, веднаш по доставувањето, беа објавувани на веб страната на Агенцијата.
- ✓ Агенцијата во рок од 48 часа од доставувањето на Предлозите за изрекување мерка, за прекршувања кои беа сторени за прв пат, покрена 42 прекршочни постапки - со барање за изрекување опомени и 25 прекршочни постапки - со барање за изрекување глоба, за повторените прекршувања, од кои само 1 прекршочна постапка заврши со порамнување.



Надзори за одредбите од ЗАВМУ и Законот за медиуми

- ✓ Извршени се предвидените програмски и административни надзори врз радиодифузерите, операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и издавачите на печатени медиуми.
- ✓ Агенцијата изврши и стручен надзор над вкупно осум радиодифузери (три поради доделена нова дозвола, а пет поради промена на локацијата на просториите во кои се произведува програмата (студиото)).



Изречени мерки за непочитувањето на одредбите од ЗАВМУ и Законот за медиуми

Радиодифузери

- 5 опомени (импресум, сопственичка структура, извори на финансирање, необезбедување на податоци достапни за корисниците, дневно емитување најмалку 50% изворно создадена програма)

ОЈЕКМ

- 3 опомени (поради реемитување на програмски сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата)

1 постапка за порамнување (покрената поради неисполнување на законската обврска за дневно емитување најмалку 50% програма изворно создадена во РМ на македонски јазик или на јазиците на мнозинските заедници кои живеат во РМ почнувајќи од 2016 година).

Поднесени барања за доделување дозволи за РА и ТВ емитување

- ✓ Донесена е Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување, на локално ниво, за говорно – музичко радио со претежно информативен општ формат, на албански јазик, на подрачјето на општина Куманово. Во тек е постапката за доделување на дозвола.

- ✓ Поднесени барања за доделување дозвола за телевизиско емитување на национално ниво преку дигитален терестријален мултиплекс и за дозвола за локална радиостаница на подрачјето на општина Кривогаштани. Постапките за донесување Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола се во тек.



Меѓународна соработка

- ✓ Работна посета во Агенцијата на надлежниот претставник од службите на НАТО за досието на РМ, г-дин Лори Вокер и МАП тимот на НАТО на експертско ниво.
- ✓ Остварена билатерална средба со Амбасадорот на Делегацијата на Европската Унија, г-дин Самуел Жбогар и официјално пуштена во употреба новата опрема за мониторинг на медиумските содржини на Агенцијата.



Анализи, студии, истражувања

- ✓ Структура на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 2015 година;
- ✓ Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на локално ниво, на подрачјето на општина Кривогаштани;
- ✓ Анализа на Родот во телевизиските програми во 2016 година;
- ✓ Истражување - Телевизијата и лицата со сетилна попреченост- понуди и потреби.